

Living the LOTUS

9

2014

Buddhism in Everyday Life

VOL. 108

Ние сме среќни да објавиме дека насловот на нашето списание Шанзаи е променето во Живеејќи го Лотосот-Будизмот во секојдневниот живот, како посоодветно име кое ја одразува содржината. Во истото време, ние се надеваме дека ќе продолжиме со стремежот да ги практикуваме учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот, да ги збогатиме и направиме нашите животи поосмислени, како Лотосови Цвеќиња што цутат во валкано езерце.

Живеејќи го Лотосот се објавува на четиринаесет јазици во соработка со прекуокеанските ограноци. Објавувањето на некои јазици е неправилно, и некои изданија ги содржат само советите на Претседателот Нивано. Ние ќе продолжиме да се обидуваме да го подобриме списанието и ќе ги цениме Вашите редовни поддршки и коментари. Ве молиме да ги очекувате следните броеви.

Живеејќи го Лотосот
Број 109 (Септември 2014)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Интернационал, Фумонкан, 2-6-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: [living.the.lotus.rk-
international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)

Senior Editor: Shoko Mizutani

Editor: Etsuko Nakamura

Copy Editor: Aleksandar Dimovski

Editorial Staff: Mayumi Eto,

Sayuri Suzuki, Eriko Kanao,

Sizuyo Miura, Sachi Mikawa,

Yurie Nogawa, Yoshihiro Nakayama

and Bold Munkhtsetseg

Допаѓања и Недопаѓања

FOUNDER'S
ESSAY

Основната причина зошто ние имаме погрешно мислење за луѓето е заради тоа што ги гледаме нив на ограничен начин. Ако ние само го биреме луѓето заради површни причини, такви како нивниот говор или однесување, и ја проценуваме нивната вредност базирана на тоа дали лично ги сакаме или не, ние би направиле голема грешка.

Ние секогаш треба да запомниме дека какви и да проблеми сретнуваме нивното потекло е во нашиот сопствен духовен став. Ако не сакаш некој или нешто, ти претпоставуваш дека тие не се вредни само заради твојот ограничен начин на гледање.

Ние можеме да ги обвинуваме другите луѓе или лошите околности за нашето страдање, но кога еднаш ќе разбереме дека се потекнува од една моментална мисла во нашите умови (и дека последиците секогаш ќе ни се вратат на нас), ние нема повеќе да ги просудуваме луѓето со нашите лични параметри, или брзо да ги делиме другите како пријатели или непријатели.

Секој, или сешто, станува добар или лош во нашите умови базирано само на нашите сопствени средби со таа личност или нешто. Без таквиот начин на гледање на нештата, ние ќе бидеме способни да ги ослободиме луѓето од страдање. Ние треба целосно да веруваме дека ако се промениме, другите ќе се променат соодветно, и ние треба да се посветиме себеси кон праксата на наше променување уште веднаш. Тоа е практикување на религиозните луѓе за создавање на посветла фамилија и општество, и мирољубив свет. Мирољубиво општество нема да се создаде освен ако луѓето не се здружат во таков круг на промена, еден по друг.

Од Каисозуикан 7 (Косеи Издавачка Куќа) стр. 260-61



Зборовите не поврзуваат со другите

Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи Каи

Боговите и Будите ни ги доверија зборовите на нас

Ние луѓето сме уникатни помеѓу сите живи битија, како единствените кои комуницираме со зборови. Неможеме да одречеме дека на шата способност да се сретнеме со Будината Дарма е благодарение на многу луѓе кои ја имаат пренесено Вистината и Дармата преку зборови во текот на околу 2.500 години.

Точно заради нашите користи од нивните напори на пренесување сега ние можеме да живееме животи вредни на човечките битија и да го следиме Буда Патот, но ние обично тоа го земаме здраво за готово.

Ако малку ја прошириме темата, некој еднаш кажал, за тоа што човечките битија имаат срце и ум, 'Нема одрекување дека, дури и со прифаќање на теоријата на еволуција, човечките битија биле родени од оригиналниот принцип на небеското и природното познато во Јапонија како *џенчи шизен*, и затоа е можно да се размислува за луѓето како нејзини пратеници кои го откриваат таквите срца и умови.' Ова значи дека човечките битија се способни да мислат за нештата и да ги изразат нивните мисли заради оригиналниот принцип на небеското и природното, што всушност се боговите и будите, кои ни ги дале тие мисли и ни овозможиле да ги изразиме со зборови. Будизмот не подучува дека кога секој од нас се разбуди кон нашата сопствена мудрост и го негува срцето и умот на сочувство, ние сме способни да го живееме животот со вистинско чувство на цел. Ако ние навистина мислиме на ова, нема поголема употреба на великодушниот поклон да се биде способен да се комуницира со зборови отколку да се види вистинската природа на нештата, која е мудроста, исто како и да се практикува



сочувство базирано врз таа мудрост која носи мир на умот на другите луѓе. Заради тоа што употребата на зборови не води нас кон мудрост, тие се важни алатки на ослободување. Заради таа причина, ние треба сега да ја искористиме оваа можност да бидеме благодарни кон зборовите, а особено е важно да го употребиме овој драгоцен дар од боговите и будите за да покажеме внимание кон тие околу нас. Таквото делување е само по себе еден начин да се пренесе Дармата кон нив.

Зборовите кои досегаат до срцето и умот

Ние не треба да ја забораваме нашата благодарност за поклоните дадени на нас човечките битија, вклучувајќи ги зборовите. Тоа што ние треба да го направиме најпрво, со цел да ја изразиме нашата благодарност, е да не ја изгубиме од вид вистинската важност на 'себеси.'

Во минатото, јас бев длабоко импресиониран од фразата, 'Сопството е еден дел од природниот свет,' и во светлото на тоа што јас го спомнав погоре, за нас човечките битија родени од оригиналниот принцип на небеското и природното, овој факт не охрабрува нас да осознаеме дека сопството е само ситен дел од севкупниот универзум.

Еднаш кога ние ќе осознаеме дека како човечки битија ние сме само мал дел од целината и дека нашите животи се одржувани од боговите и будите, зборовите од нашите усти стануваат полни со срцето и умот на благодарност, како што ние природно велиме 'благодарам' или одбиваме да се задолжуваме преку зборовите 'Се е благодарение на другите.' Кога ние правиме грешки или сме се однесувале непристојно, ние ги наведнуваме на шите глави и искрено се извинуваме со зборовите, 'Мене ми е навистина жал.' Размената на таквите изрази прави да

социјалните дела течат глатко, и човечките односи стануваат топли и племенити. Таквите зборови на благодарност ги поврзуваат човечките умови и срца.

Сепак, тука јас морам да додадам уште една важна точка: не е важно каков вид на зборови употребувате, туку е поважно кој вид на 'ти' ги изговара тие зборови. Искрено, тоа што е важно е дали твоите зборови се исто со твоите дела. Дали тоа што го зборуваш ги допира срцата и умовите на другата личност зависи од ова. За да зборовите инспирираат доверба кај другите зависи од начинот на живот на личноста кој ги изговара нив.

Исто така, не постои никој помеѓу нас кој може да знае се за овој свет, и дури некој да го потроши целиот свој живот обидувајќи се да дознае се, тоа сеуште нема да биде можно. Гледано со очите на Будата, ние сите сме почетници кои можат да стекнат само малку знаење, и затоа кога зборуваме со другите луѓе, ние никогаш не треба да забораваме да бидеме скромни.

Уште одамна во Јапонија, ние имаме кажано дека зборовите имаат моќ да донесат среќа. И еден начин да го направиме тоа е преку нашето делување да ја пренесуваме Вистината и Дармата со што се надеваме дека ќе е ослободиме што повеќе луѓе од нивните грижи и страдања.

Од *Kosei*, Септември 2014. Преведено од Косеи Издавачка Куќа.

Rissho Kosei-kai

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Ниџо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

2014

Rissho Kosei-kai International

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles
CA 90033 U.S.A
Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Rd. Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center
28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com
http://www.buddhistLearningCenter.com

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel: 1-773-842-5654
e-mail: murakami4838@aol.com
http://home.earthlink.net/rkchi/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: ok.risshokoseikai@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls

1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

635 Kling Dr, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Taichung

No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,
Taichung City 401, Taiwan
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Korean Rissho Kosei-kai

423, Han-nam-dong, Young-San-ku, Seoul, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Pusan

1258-13, Dae-Hyun-2-dong, Nam-ku, Kwang-yok-shi, Pusan,
Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong,
Special Administrative Region of the People's Republic of China
Tel & Fax: 852-2-369-1836

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15f Express tower, Enkh taiwnii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei district, Ulaanbaatar, Mongolia
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Roma

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949
e-mail: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK**Rissho Kosei-kai of Venezia**

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Sydney**International Buddhist Congregation (IBC)**

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 *Fax:* 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibt-rk.org/>

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 *Fax:* 81-3-5341-1224

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House No.467, Road No-8 (East), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai,
Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa**Rissho Kosei-kai of Habarana**

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Galle**Rissho Kosei-kai of Kandy****Branches under the South Asia Division****Delhi Dharma Center****Rissho Kosei-kai of West Delhi**

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Tel: 977-1-552-9464 *Fax:* 977-1-553-9832

e-mail: nrkk@wlink.com.np

Rissho Kosei-kai of Lumbini

Shantiban, Lumbini, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore**Rissho Kosei-kai of Phnom Penh**

#201E2, St 128, Sangkat Mitterheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Other Groups**Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**